

Врз основа на член 3 од Правилникот за содржината, формата и постапката на договорот за следење на програмата за образование на возрасните се склучи следниот

Договор за следење на програмата за образование на возрасните

Склучен на ден _____, помеѓу договорните страни:

1. Установата/институцијата _____
(во понатамошниот текст: понудувач на услуги), адреса _____
_____ општина _____
е-mail _____ тел. _____
и

2. Учесникот _____,
со адреса на живеење _____,
општина _____ град _____ тел. _____
е-mail _____ вклучен/а во програмата за
образование на возрасни за _____
_____.

Ако учесникот е малолетен тогаш договорот го потпишува
родител/старател _____
адреса _____ општина _____
тел. _____ е-mail _____

Член 1

Со овој договор се регулираат правата и обврските на понудувачот на услуги и учесникот со времетраење од _____ година до _____ година.

Член 2

Бројот на наставните часови согласно програмата за образование на возрасните изнесува _____ часа неделно, односно _____ часа вкупно.

Член 3

Понудувачот на услуги е должен на учесникот да му обезбеди соодветни услови согласно нормативот за стандардите за простор, опрема и наставен кадар за следење на програмата за образование.

Член 4

Надоместот за трошоците за обуката на учесникот ги плаќа _____ во износ од _____ денари.

Член 5

Учесникот е должен да ги почитува правилата и прописите донесени од страна на понудувачот на услугите.

Член 6

Овој договор е полноважен ако е потпишан од двете страни.

Член 7

Договорот се раскинува во рок од 10 дена согласно Правилникот за содржината, формата и постапката за потпишувањето на договорот за следење на програмата за образование на возрасните, по барање на некој од наведените потписници или поради престанок со работа на понудувачот на услуги.

Член 8

Сите договорни страни се обврзуваат да ги решаваат договорно настанатите недоразбирања. Ако договорните страни не можат да ги решат недоразбирањата спогодбено, ќе ги решава надлежниот суд.

Член 9

По реализирањето на програмата учесникот добива сертификат за стекнати знаења, вештини и способности (компетенции) од понудувачот на услуги.

Член 10

Договорот стапува во сила со денот на неговото потпишување од двете страни.

Договорни страни

Понудувачот на услуги
Директор/управител

Учесник

Родител/старател

Место и датум:
